

Доставувањето на комплетните документи за заверка на зимскиот и запишување на летниот семестар во учебната 2022/2023 година ќе се врши во **Одделението за студентски прашања на ФЕИТ од 12:30 до 14:30** часот во периодот

од 15.2. до 17.2.2023 година

Онлајн пријавувањето е задолжително. Секој студент треба да го запише летниот семестар 2022/2023 во iKnow системот (www.iknow.ukim.mk) и да ги внесе предметите што треба да ги слуша во овој семестар.

НАПОМЕНА: Студентите кои електронски ќе се пријават, а нема да достават комплетни документи во Одделението за студентски прашања, ќе бидат избришани и од електронската евиденција, а уписот ќе можат да го извршат со молба и надомест од 500,00 ден.

Потребни документи за заверување на семестарот:

1. Индекс (задолжително да се внесат предметите што се слушале во зимскиот семестар),
2. Образец за заверување семестар А4 (пополнет со предметите што студентот ги слушал во **зимскиот** семестар).

ВАЖНО: Потписите за сите запишани предмети треба да бидат регулирани во iKnow системот. Семестарот може да се завери и без потпис за еден или повеќе предмети, за што се плаќа надомест од 1.000,00 денари на жиро-сметката на Факултетот, со што се овозможува заверка на останатите предмети за кои е добиен потпис во iKnow. Студентот нема право да полага испити по оние предмети за кои не се исполнети академските обврски (нема потпис во iKnow). Доколку предметите се задолжителни, студентот е должен да ги запише и ислуша во следната учебна година.

3. Студентите кои плаќањето на финансиските обврски за зимскиот семестар 2022/2023 го реализираат на повеќе рати, треба да достават уплатница со реализирана уплата на ратата што недостасува.

Потребни документи за запишување на летниот семестар

1. Индекс.
2. Образец за запишување семестар А3 (пополнет со предметите што ќе се слушаат во летниот семестар 2022/2023),
3. Интерен пријавен лист со предмети (се печати страницата од iKnow системот со избраните предмети што ќе се слушаат во летниот семестар 2022/2023),

4. Уплатница со реализирана уплата на вториот дел од школарината, односно рата (за студентите кои плаќањето на школарината го реализираат на рати) на жиро-сметката на Факултетот.

Дополнителни информации

1. Во летниот семестар студентите ги запишуваат предметите: Истражувачки проект, изборен предмет од Универзитетската листа на предмети и Магистерска работа.
2. Предметот Истражувачки проект задолжително се запишува кај наставникот под чие менторство студентот ќе ја работи магистерската работа.
3. Студентите може да изберат кој било друг предмет со најмалку 4 ЕКТС кредити од Универзитетската листа на слободни предмети од веб страницата: http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=163&glavno=40
Ако студентот избере предмет со повеќе од 4 ЕКТС кредити, за запишаните дополнителни кредити се доплаќа сума во вредност од 25 евра по кредит (во денарска противвредност). Пожелно е темата на магистерската работа да се пријави во текот на овој летен семестар.
4. Услов за пријавување на магистерската работа се освоени минимум 30 ЕКТС кредити.
5. Темата за магистерската работа треба да се пријави најдоцна до јануари 2024 г. (изминати 3 семестри на студии). По истекот на овој рок (при запишување на следниот летен семестар), студентот кој нема стекнато 30 кредити е должен да уплати 100 евра (во денарска противвредност) на жиро сметка на ФЕИТ, на име неисполнет услов за пријавување тема.

Скопје, 25.1.2023 година

Одделение за студентски прашања на ФЕИТ